



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ

Службен гласник на општина Конче Бр.1/2021	КОНЧЕ 29.01.2021 ГОДИНА	Излегуба по потреба
e-mail:opstina.konce@t.mk	с/ка 735014073863019	Д.Б. 4023005118934

Врз основа на член 50 став 1 точка 2 и 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02), Градоначалникот на општина Конче донесе:

РЕШЕНИЕ

За објавување на актите донесени на 54-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 29.01.2021 година

1. СЕ ОБЈАВУВААТ актите донесени на 54-та седница на Советот на општина Конче одржана на ден 29.01.2021 година.

1. Закучок за усвојување на Полугодишен извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ - Конче во учебната 2020/2021 година;
2. Закучок за усвојување на Извештај од Комисијата за процена и утврдување на штети од елементарна непогода до Советот на општина Конче;
3. Закучок за усвојување на Извештај за родова застапеност и буџетирање по Годишен план за еднакви можности на жените и мажите во општина Конче за 2020 година;
4. Програма за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и заштитата на децата во 2021 година;
5. Програма за превенција, заштита на граѓаните и справување со вирусот Ковид 19 во општина Конче за 2021 година;
6. Одлука за отстапување на возило марка Peugeot Partner 1,6 HDI 75 L1 Komfort VF37D9HTC68530729 на управување на ЈПКД „Лакавица“ - Конче;
7. Одлука за отстапување на возило марка FORD TRANSIT FT 190L WFOLXXSBYLHY31661 на управување на ЈПКД „Лакавица“ - Конче;
8. Одлука за усвојување на Програма за работа на Бучим Шампиони Конче со финансиски план за 2021 година;
9. Програма за волонтери и практиканти во општина Конче за 2021-2022 година;
10. Закучок за усвојување на Иницијативата за запознавање постапка за брендирање на *Тодоровата рогоза* и обредниот комплекс од Тодорича број 08-120/1 од 29.01.2021 година поднесена од Павлица на Куќевец од Радовиш;
11. Одлука за одобрување на финансиски средства за санирање на последиците обнова и реконструкција на ГТЦ ГЛОБАЛ Стумица кој беше опожарен на ден 02.01.2021 година;
12. Одлука за одобрување на одобрување користење на секојдневен топол оброк на Анастасија Стојан Петровиќ од с. Долни Липови, Конче.

Број 09-80/15
Дата 29.01.2021
Конче

Општина Конче
Градоначалник,
Благој Илиев, с.р.

Врз основа на чл. 36 ст. 1 т. 15 од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002) и чл. 11 ст. 1 т. 43 од Statutot на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 29.01.2021 г. донесе:

ЗАКЛУЧОК

За усвојување на Полугодишниот извештај за работата на ООУ *Гоце Делчев* - Конче за учебната 2020/2021 година

1. Се **USVOJUVA** Полугодишниот извештај за работата на ООУ *Гоце Делчев* - Конче за учебната 2020/2021 година број 01-26/2 од 28.01.2021 година.
2. Заклучокот влегува со денот на неговото објавување во Службен гласник на општина Конче.

Број 08-80/3
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l .36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokal na samouprava (Sl .vesni k na RM br.5/2002) i ~l .11 st.1 t.43 od Statutot na op{ ti na Kon~e,
Советот на op{ ti na Kon~e на седни ката одр`ана на ден 29.01.2021 godi на donese:

Z A K L U ^ O K

Za usvojuvawe na I zve{ tajot od Komi si jata za procena i utvrduvawe na { teti od el ementarna nepogoda na den 05.07.2020 godi на број 02-24/2 од 12.01.2021 godi на

1. Se **USVOJUVA** I zve{ tajot od Komi si jata za procena i utvrduvawe na { teti od el ementarna nepogoda koja go zaƒati atarot na op{ ti na Kon~e на ден 05.07.2020 godi на број 02-24/2 од 12.01.2021 godi на
2. Zakl u~okot vl eguva vo si la od denot na objavuvawe vo Sl u` ben gl asni k на op{ ti на Kon~e.

Broj 08-80/4
Data 29.01.2021
Kon~e

Совет на op{ ti на Kon~e
Pretsedatel ,
I smai l Kurtov, с.р.

Vrz osnova na ~l .36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokal na samouprava (Sl .vesni k на RM br.5/2002) i ~l .11 st.1 t.43 od Statutot na op{ ti на Kon~e,
Советот на op{ ti на Kon~e на седни ката одр`ана на ден 29.01.2021 godi на donese:

Z A K L U ^ O K

Za usvojuvawe na I zve{ tajot za rodova zastapenost i buxeti rawe po godi { en pl an za ednakvi mo` nosti на `eni te i ma` i te на op{ ti на Kon~e за 2020 godi на број 10-67/1 од 18.01.2021 godi на

1. Se **USVOJUVA** I zve{ tajot za rodova zastapenost i buxeti rawe po godi { en pl an za ednakvi mo` nosti на `eni te i ma` i te на op{ ti на Kon~e за 2020 godi на број 10-67/1 од 18.01.2021 godi на.
2. Zakl u~okot vl eguva vo si la od denot на objavuvawe vo Sl u` ben gl asni k на op{ ti на Kon~e.

Broj 08-80/5

Совет на op{ ti на Kon~e

Дата 29.01.2021
Кон-е

Претседател,
I smail Kurtov, с.р.

Врз основа на член 142 став 5 од Законот за социјална заштита (Службен весник на РСМ бр.104/19), член 22 став 1 точка 7 и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/02), и член 11 став 1 точка 11 од Статутот на општина Конче, Советот на Општина Конче на седницата одржана на 29 .01.2021 година, ја донесе следната:

**ПРОГРАМА
за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и заштитата на децата
во 2021 година**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Општината во остварувањето на својата надлежност од областа на социјалната заштита работи согласно важечката законска регулатива и подзаконските акти донесени од државата и локалната самоуправа.

Законот за социјална заштита, Програмата за остварување на социјалната заштита, Националната програма за развој на социјалната заштита, Законот за локална самоуправа, Законот за семејството, Законот за урбанистичко планирање и Социјалниот план на општина Конче 2020 година, се акти, врз основа на кои се уредува социјалната заштита, специфичните потреби на населението и начинот на остварување на социјалната заштита.

Основни цели на Програмата

Програма за социјална заштита има за цел обезбедување активен однос на Општина Конче кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита и заштитата на децата, поедини категории граѓани и семејства да добијат соодветен третман и заштита од социјален ризик, како и:

- Создавање поквалитетни услови за децата од предучилишна возраст за престој во детска градинка;
- Знаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- Знаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- Подобрување на стандардот на граѓаните;
- Осовременување на училишните установи и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.
- Ангажирање на образовани и лични асистенти во основното образование за потребите на деца посебни со согласно законот за основно образование.
- Создавање услови за отворање на дневни центри за стари изнемоштени и лица самци, поповолен социјален живот за овие лица, сервис за дотур на храна и лекови и грижа на стари изнемоштени лица;
- Создавање услови за континуирана работа на народна кујна;
- Помош за семејства погодени од несреќи и елементарни непогоди;
- Помош на социјално загрозени семејства;
- Помош на лица – жртви на семејно насилство;
- Промовирање на родовата рамноправност.

Социјални ризици

Видови ризици на кои се изложени граѓаните и категории на лица кои ги опфаќа оваа програма
Основни социјални ризици на кои најчесто се изложени граѓаните, се следните:

- ризици по здравјето (болест, повреда и инвалидност)
- ризици од стареење (старост и преживување)
- ризици по мајчинство и семејство
- ризици од невработеност и професионална неадаптираност и

- ризици од неадаптираност кон социјалната средина.

2.МЕРКИ И АКТИВНОСТИ

Општина Конче,со цел обезбедување на социјалната заштита за нејзините граѓани, ќе ги спроведува следните мерки и активности:

А. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на следните категории на лица кои ќе се најдат во исклучително тешка состојба, согласно можностите и во рамките на расположливите средства во Буџетот на општината за 2020 година:

- лица со инвалидност,
- деца без родители и родителска грижа,
- деца со воспитно социјални проблеми,
- деца од еднородителски семејства,
- стари лица без семејна грижа,
- лица засегнати со злоупотреба на дрога и алкохол,
- тешко болни лица и приматели на терапија,
- лица погодени од елементарни непогоди,пожари и друго.

Б. Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливите групи на население.

В. Организирање на трибини за едукација против зависности и реализација на проект за превенција од болестите на зависност кај младите.

Г. Вклучување на родовата перспектива во програмата

3.ПОСТАПКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА

Социјални мерки и услуги во општина Конче

3.1. Парична помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на одредени категории на лица кои ќе се најдат во исклучително тешка состојба.

Целта за остварување на паричната помош и обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на одредени категории на лица е согласно надлежноста на општината во областа на социјалната заштита утврдена во Законот за локалната самоуправа и Законот за социјалната заштита како и други законски и подзаконски акти во оваа област, општината да им излезе во пресрет на здравствено, финансиски или друг начин загрозените лица кои имаат потреба од социјална заштита и помош,а согласно можностите и во рамките на расположливите средства во Буџетот на општината за 2021 година.

Висината на надоместокот, видовите на мерките и услугите за социјална заштита и превенција,за наведените категории на лица ќе се утврдуваат врз основа на поднесено барање со комплетна документација со која би се потврдил основот на барањето,а по дадено позитивно мислење од страна на Комисијата за финансии и буџет и по донесена одлука од страна на Советот на Општина Конче или пак само по разгледување на барањата од страна на Градоначалникот на општината , секое барање ќе се разгледува поединечно и средствата ќе се уплаќаат на трансакциска сметка на граѓанинот.

3.2 Носител на мерките

Оваа активност како мерка во рамките на реализацијата на програмата за социјална заштита на Општина Конче за 2021 година, ќе се спроведува од страна на Општина Конче преку надлежните сектори и одделенија.

3.3.Извори на средства

Средствата за исплата на парична помош и за обезбедување на посебни мерки и услуги за социјална превенција и заштита на наведените категории лица ќе се обезбедуваат согласно можностите и во рамките на расположливите средства во Буџетот на општината за 2021 година и се предвидени во потпрограми:

Б. Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливите групи на население

Целта на оваа активност е преку организирање на акција за собирање на облека и друга опрема и во соработка со Општинската организација на Црвен Крст Радовиш да им се помогне на социјално загрозувани лица.

Носители на спроведување на активност покрај Општина Конче, ќе бидат вклучени и јавните установи, невладини организации и здруженија.

В. Организирање на трибини за едукација за рано откривање на болести ,редовни здравствени прегледи и едукација против зависности и превенција од болестите на зависност.

Со спроведувањето на оваа активност се превземаат мерки за спречување на настанување на социјални ризици, рано откривање на болести особено кај жените , потреба од редовни здравствени прегледи, рано откривање и третман на граѓанинот односно на лицата кои злоупотребуваат дроги, други психотропни супстанции, и алкохол.

Оваа активност ќе се спроведе во соработка со Меѓуопштинскиот центар за социјална работа од Радовиш, со училиштата, здравствената установа, невладини организации и здруженија на граѓани како и други правни и физички лица.

Г. Вклучување на родовата перспектива во програмата

Општина Конче е обврзана согласно Законот еднаквите можности на жените и мажите да го почитуваат принципот на еднакви можности на жените и мажите и да усвојува мерки и да преземаат активности кои се потребни за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите.

Во насока на остварување на принципот на еднакви можности за мажите и жените во програмата се вклучени и првеземени следниве активности:

- Воведени се програмски мерки од годишниот план за еднакви можности на жените и мажите во општина Конче за 2021 година во областите на социјалната заштита. Преземени се конкретни позитивни мерки во програмата за социјална заштита за унапредување на родовата рамноправност и воспоставување на еднакви можности кои ќе бидат оправдани и засновани на анализи за вклученоста на жените и мажите во делот на социјалната заштита.

- Општина Конче во програмата за социјална заштита ќе прибара податоци за вкупниот број ангажирани лица, за половата структура на корисниците на програмата, за образовната структура и за состојбата со распоредувањето на мажите и жените во првеземени програмски активности. Добиените податоци од ваквата анализа на степенот на имплементација на Законот за еднакви можности на жените и мажите во програмата ќе бидат показатели за родова слика во дистрибуцијата на ресурсите од програмата, распределба на ангажираните/вработените лица жени и мажи на работни места при спроведување на програмата на општина Конче.

4.ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Финансиските средства потребни за реализација на Програмата за потребите на граѓаните од областа на социјална заштита во општина Конче за 2021 година , ќе се обезбедат од Буџетот на општина Конче за 2021 година.

Лицата имаат право да поднесат Барање до општината за финансиска помош еднаш во годината , и притоа предност и приоритет имаат лицата кои се со место на живеење во Општина Конче.

Вкупно обезбедени финансиски средства од Буџетот на Општина Конче –320.000,00 или процент од општински буџет за 2021 година изнесува 1.23%

Овие финансиски средства ќе се користат за категориите на граѓани кои се наоѓаат во исклучително тешка состојба и во специфични услови и тоа:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Лица со телесна попреченост ----- | од 1000 до 3000 денари; |
| 2. Деца на улица (деца без родители и родителска грижа | од 1000 до 3000 денари; |
| 3. Деца со посебни потреби ----- | од 1000 до 3000 денари; |
| 4. Деца со воспитно-социјални проблеми ----- | од 1000 до 3000 денари |
| 5. Деца од еднородителски семејства _____ | од 1000 до 3000 денари |
| 6. Лица изложени на социјален ризик | од 1000 до 3000 ден |
| 7. Стари лица без сејна грижа | од 1000 до 3000 денари |
| 8. Лица со здравствени проблеми | од 1000 до 3000 денари |
| 9. Лица погодени од елементарни непогоди ----- | од 1000 до 6000 денари |

Разгледувањето на барањата од граѓаните ќе го врши Градоначалникот и Советот на општина Конче, секое барање поединечно и средствата ќе се уплаќаат на трансакциска сметка на граѓанинот.

Програмата за социјална заштита за 2021 година ќе се реализира со следната динамика, потребните средства и начинот на обезбедување на истата.

4.1 ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА АКТИВНОСТИ СО ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА

Р.б	Активност	Полова структура на корисници	Износ во денари
1	Помош за стари и изнемоштени лица- посета од негователи за стари лица	жени-мажи	20.000
2.	Помош на социјално загрозените семејства	женски/машки	30.000
3.	Лица со посебни потреби	женски/машки	20.000
4.	Помош на лица погодени од елементарни непогоди	женски/машки	20.000
5.	Помош на деца од еднородителски семејства	женски/машки	20.000
6.	Организирање на хуманитарна акција за финансиска и материјална помош на ранливите групи на население	женски/машки	20.000
7.	Организирање на трибини за едукација против зависности	женски/машки	20.000
8.	Еднократна помош за секое новородено дете -5000 денари.	женски/машки	40.000
9.	Вршење превоз на храна за народна кујна	женски/машки	20.000
10.	Подобрување на услови за живот на загрозени семејства	женски/машки	20.000
11.	Помош на лица со здравствени проблеми	женски/машки	50.000
12	Поддршка на Клубови за стари лица	женски/машки	10.000
13	Лица изложени на социјален ризик	женски/машки	10.000
14	Финансиска поддршка на НВО за реализација на проекти за социјално загрозени семејства и поединци	Женски/машки организации здруженија	10.000
15	Социјални пакети за празници	женски/машки	30.000
	ВКУПНО		320.000

5. Други форми на активности

Други форми на активности со кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на општина Конче се:

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага Општината;
-организирање протоколарни средби за воспоставување соработка на претставници на Општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.
Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на општина Конче.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Градоначалникот на општина Конче го следи реализирањето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели и активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-80/6
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„ бр. 5/02), член 7 став 1 од Законот за комунални дејности („Сл. весник на РМ“ бр.95/12) и член 11 од Статутот на Општина Конче, Советот на Општина Конче на седницата одржана на 29.01.2021 година, донесе:

ПРОГРАМА за превенција, заштита на граѓаните и справување со вирусот Ковид 19 во општина Конче за 2021 година

1. Вовед

Кризниот штаб за превенција, заштита и спасување на граѓаните при општина Конче за 2021 година ќе спроведува мерки и активности согласно законските норми предвидени за сегментите од здравствената заштита на населението кои се од областа на превенција и заштита од заразни болести (Ковид 19, мутации на Ковид вирусот и други заразни вируси) на граѓаните, како и мерки и активности кои редовно ќе се спроведуваат, а со цел превентивно делување заради заштита на животот и здравјето на населението на територијата на Општината. Во оваа Програма се опфатени мерките и активностите кои Кризниот штаб во соработка со другите надлежни субјекти ќе ги спроведе, како и финансиската рамка која е потребна за остварување на мерките за 2021 година.

Заболување Ковид 19

КОВИД-19 е заболување предизвикано од SARS-CoV-2, вирус од фамилијата Коронавирус, првично откриен во Кина во декември 2019 година. Вирусот е причинител на акутно вирусно респираторно заболување. Преносот од човек на човек е можен, преку допир и преку капков пат (кивање, кашлање и слично).

Првичните искуства покажуваат дека постарите лица и хронично болните се изложени на поголем ризик од компликации и тешки форми на заболувањето. Периодот на инкубација на вирусот е најмногу 14 дена, во кој заразените лица не покажуваат симптоми, но можат да го пренесат вирусот на други лица.

COVID-19 влијае на луѓето на разни начини. Повеќето инфицирани луѓе развиваат блага до умерена форма на болеста и закрепнуваат без хоспитализација.

Најчести симптоми: треска, сува кашлица, замор,

Поретки симптоми: болки, болки во грлото, дијареја, конјуктивит, главоболка

губење на чувството за вкус или мирис, исип на кожата или губење на бојата на прстите на рацете или нозете

Сериозни симптоми:

отежнато или забрзано дишење, болки или притисок во градите, губење на говорот или подвижноста. Потребно е да се побара итна медицинска помош ако лице има сериозни симптоми. Секогаш јавете се пред да ги посетите вашиот доктор или здравствената установа. Луѓето со благи симптоми кои инаку се здрави треба да ги следат своите симптоми дома.

Во просек, потребни се 5-6 дена од инфицирањето со вирусот за да се појават симптоми, но тоа може да потрае и до 14 дена.

Мерки за заштита на населението од заразни болести (Ковид 19):

За спроведување на мерките за заштита на населението од заразни болести (Ковид 19) министерството за здравство на Р. Северна Македонија ина ЈЗУ „Центри за јавно здравје на РСМ, во кои се опфатени мерките за заштита на населението од заразни болести, општина Конче преку Кризниот штаб при Општината редовно ги следи мерките и заклучоците за спречување на ширењето на Ковид 19 на Владата на РСМ и Центрите за јавно здравје (од 11 седница на Владата до последната (82-ра) седница на Владата).

Целта на општите мерки за превенција и заштита на граѓаните од Ковид 19

Да се заштитат себеси и другите околу нив така што ќе се запознаат со фактите и ќе преземаат соодветни мерки и редовно ги следат советите на локалните органи за здравство.

Мерки за да се спречи ширењето на COVID-19:

- Често миење на рацете. Користење на сапун и вода или средство за чистење раце базирано на алкохол.

- Одржување на безбедно растојание од секој што кашла или кива.

- задолжително носење на маска ако физичкото дистанцирање не е можно.

- Не допирање на очите, носот или устата.

- Кога кашламе или киваме, ги покриваме носот и устата со свиткан лакт или со марамче.

- Секој граѓанин да остане дома ако не се чувствува добро.

- Ако лице има треска, кашлица или тешкотии со дишењето, да се побара медицинска помош.

- Најавувањето кај матичниот лекар пред да го посетите вашиот давател на здравствени услуги овозможува брзо да бидете пренасочени во соодветната здравствена установа. Така се заштитувате сами и се спречува ширењето на вируси и други инфекции.

Маски

- Маските може да помогнат да се спречи пренесувањето на вирусот од лицето што ја носи маската до другите лица во околината. Маските сами по себе не штитат од COVID-19 и треба да се комбинираат со физичко дистанцирање и хигиена на рацете.

Соработка со здравствени органи

Редовна соработка и следење на советите на локалните и регионалните органи за здравството во Р. Северна Македонија.

Мерките ќе се спроведуваат континуирано во текот на целата календарска година а финансирањето на дел од мерките ќе биде со средства од Буџетот на општина Конче.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2021

Вид на активности	Планирана количина/финансиски средства	Цени во МКД
Заштитни маски за лице	800 домаќинства *5 маски	38,000,00 денари
Финансиска поддршка на ЈЗУ Кличничка болница Штип од општина Конче	Поддршка за набавка на потребни заштитни средства	20.000,00 денари
Финансиска поддршка на ЈЗУ Кличничка болница Струмица од општина Конче	Поддршка за набавка на потребни заштитни средства	20.000,00 денари
Планирање на набавка на апарати Оксимоетар за мерење на кислород во крвта и работа на срце кај ризични лица(Итна помош)	5 апарати	5.000,00 денари
Вонредни средства за справување со пандемијата од COVID-19	Во случаеви на вонредни услови	17.000,00 денари
ВКУПНО		100.000,00 денари

Според дадената проекција, Општина Конче за превенција, заштита за спроведување на предвидената ПРОГРАМА за 2021 година има потреба од вкупно 100.000,00 денари

Број 08-80/7
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов,с.р.

Врз основа на член 64 и 65 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.32 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 29.01.2021 година донесе:

О Д Л У К А

За отстапување на возило марка Peugeot Partner 1,6 HDI 75 L1 Komfort VF37D9HTC68530729 на управување на ЈПКД „Лакавица“-Конче

Член 1

Со оваа Одлука се отстапува возило марка Peugeot Partner 1,6 HDI 75 L1 Komfort VF37D9HTC68530729 на управување на ЈПКД „Лакавица“-Конче набавено преку донација од компанија Ајрула Куртов од Манхајм-СП Германија.

Возилото е со следните карактеристики:

Модел: PEUGEOT
Тип: B9/D9HTC/

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КОНЧЕ БРОЈ 1/2021

Сериски број: VF37D9HTC68530729
Број на мотор: 10JBCB 0012700

Член 2

Регистрацијата и одржувањето на возилото од членот 1 на оваа Одлука се на товар на ЛПКД „Лакавица“-Конче.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-80/8
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 64 и 65 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) и член 11 ст.1 т.32 од Статутот на општина Конче,
Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 29.01.2021 година донесе:

О Д Л У К А

За отстапување на возило марка FORD TRANSIT FT 190L WFOLXXSBYLNHY31661 на управување на ЛПКД „Лакавица“-Конче

Член 1

Со оваа Одлука се отстапува возило марка FORD TRANSIT FT 190L WFOLXXSBYLNHY31661 на управување на ЛПКД „Лакавица“-Конче набавено преку донација од Агенција за управување со одземен имот .

Возилото е со следните карактеристики:
Модел: FORD TRANSIT FT 190L
Тип: ESL / 4EDC//
Сериски број: WFOLXXSBYLNHY31661
Број на мотор: XY31661

Член 2

Регистрацијата и одржувањето на возилото од членот 1 на оваа Одлука се на товар на ЛПКД „Лакавица“-Конче.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен гласник на општина Конче“.

Број 08-80/9
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов, с.р.

Врз основа на член 62 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ број 05/02), член 63 од Статутот на општина Конче и член 6 став 2 од Законот за волонтерството („Службен весник на Република Македонија“ број 85/2007 и 161/2008), Советот на Општина Конче на седницата, одржана на 29 .01.2021 година донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ВОЛОНТЕРИ И ПРАКТИКАНТИ ВО
ОПШТИНА КОНЧЕ ЗА 2021-2022 ГОДИНА**

I. Општа одредби

Член 1

Со оваа Програма се уредува волонтерството, условите и начинот, на вршење на волонтерство, правата и обврските на волонтерите и организаторот на волонтерството, договорот за волонтерство и евиденцијата на волонтерската работа

Член 2

Волонтерството претставува активност од интерес за Република Македонија која придонесува за подобрување на квалитетот на животот со активно вклучување на луѓето во општествениот живот, како и за развој на хумано и рамноправно демократско опшество.

Член 3

Под волонтерство се подразбира доброволно давање на лични услуги, знаења и вештини и /или вршење на други активности во корист на други лица, органи, организации и други институции, без надоместок.

Со овој закон не се ограничува можноста да се даваат волонтерски услуги кои се дел од непостојана или случајна природа на доброволна основа, без надоместок.

Под волонтерство, според овој закон, не се подразбира вршење на волонтерски стаж, согласно со Законот за работните односи.

Член 4

Волонтер е физичко лице кое дава услуги, вештини и знаења во корист на други лица, органи, организации и други институции, на доброволна основа и без финансиска или друга лицна добивка.

II. Услови и начин на вршење на волонтерството

Член 5

Волонтер може да биде домашно и странско физичко лице.

Волонтер можер да биде и малолетно лице со писмена согласност од неговите родители или старатели. Договор за волонтирање со малолетни лица може да се склучи само со писмена согласност од неговите родители или старатели.

Одредбите од Законот за работните односи, кои се однесуваат на заштита на лицата од 15 до 18 години, соодветно се применуваат на малолетните лица кои волонтираат.

Практикант е студент на високообразовна институција на Република Македонија од областа на правото, економијата – бизнис администрација или јавна администрација кој стекнува практични искуства во општина Конче со вршење на работи и работни задачи со надлежност на општина Конче, како и проучување на списите по кои се постапува, односно реализацијата на Годишната програма за работа на општината.

Член 6

Организатори на волонтерската работа можат да бидат

- здружение на граѓани и фондација,
- верска заедница и религиозна група,
- јавна установа и
- орган на државна власт.

Организаторот на волонтерската работа од ставот 1 на овој член, ја утврдува потребата од ангажирање на волонтери, видот на услугите и начинот и постапката за обезбедување на истите, врз основа на програма за волонтирање.

Член 7

Државјанин на Република Македонија може да волонтира во други држави, согласно со прописите на државата во која волонтира и ратификуваните меѓународни договори.

Член 8

Странско лице може да волонтира во Република Македонија врз основа на претходно обезбедена согласност од Министерството за труд и социјална политика и регулиран престој во Република Македонија.

Организаторот на волонтерската работа е должен во рок од 60 дена од денот на издавањето на согласноста од ставот 1 на овој член, да го извести Министерството за труд и социјална политика за почетокот на волонтирањето на странското лице.

Начинот, постапката и евиденцијата за издавање на согласноста од ставот 1 на овој член, ги пропишува министерот за труд и социјална политика.

Член 9

Организаторот на волонтерската работа не смее волонтерот да го стави во нееднаква положба поради расата, бојата на кожата, полот, возраста, здравствената состојба, односно инвалидност, религиозното, политичкото или друго убедување, националното или социјалното потекло, статусот на семејството, имотната состојба, половата насоченост или заради други лични околности.

III. Потреба од ангажирање на волонтери

Член 10

Потребата од ангажирање на волонтери, по претходно поднесено барање за волонтирање ја утврдува раководното лице на секторот односно одделението коешто одговара на стручните квалификации на барателот за волонтирање, раководејќи се од просторните можности и реалната потреба за ангажирање на волонтери.

IV . Вид на услуги

Член 11

Волонтерските услуги може да се однесуваат на било која од областите утврдени во член 22 од Законот за локална самоуправа.

V. Начин и постапка за обезбедување на волонтерските услуги

Член 12

Постапката за ангажирање на волонтер започнува со поднесување на барање од страна на кандидатот волонтер, по што во врска со истото раководното лице на секторот односно одделението коешто одговара на стручните квалификации на барателот за волонтирање согласно член 2 од оваа програма ја утврдува потребата за волонтирање и поднесува предлог до Градоначалникот за склучување на Договор за волонтирање.

Член 13

Доколку од страна на Градоначалникот е одговорено позитивно во врска со предлогот за склучување на Договор за волонтирање, со барателот за волонтирање се склучува Договор за волонтирање. Договорите за волонтирање ќе ги потпишува Градоначалникот на општината .

Член 14

Волонтерот за давањето на услугите, знаењата и вештините за работи од надлежност на Општината има право на надоместок на трошоци за храна и трошоци за превоз за доаѓање во Општината за волонтирање и враќање до местото на живеење во висина од 15% од просечната месечна плата во Републиката, за волонтирање со полно работно време, како и трошоци за службени патувања и трошоци за обука доколку за тоа има потреба.

За волонтирање со пократко работно време од полното работно време процентот за трошоци за храна и трошоци за превоз за доаѓање во Општината за волонтирање и враќање до местото на живеење ќе се пресметува пропорционално согласно процентот утврден во став 1 на овој член во зависност од утврденото времетраење на работното време во Договорот за волонтирање.

VI. Ангажирање на практиканти

Практичната обука на студентите во општина Конче може да трае најмногу 30 дена во текот на годината по добиена согласност од Градоначалникот на општина Конче и во согласност со Програма за обука на практиканти која ќе се реализира на следниот начин:

- Проучување на Уставот на Република Македонија од 1991

година

- Закон за локална самоуправа (Сл. весник на РМ., бр5/02);
- Проучување на легислативата од надлежност на локалната самоуправа Закон за организација и работа на органите на државната управа („Сл. весник на РМ., бр.58/2000;44/2002,82/08).

- Уредба за начелата за внатрешна организација на органите на државната управа(„Сл. весник на РМ,, бр. 105 /2007).
- Закон за административни службеници (Сл. весник на РМ,, бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 и 142/16).
- Закон за општа управна постапка („Сл. весник на РМ,, бр. 124/15);
- Уредба за канцеларско и архивско работење(„Сл. весник на РМ,, бр. 1/ 14).
- Закон за постапување по претставките и предлозите(„Сл.весник на РМ,, бр. 82/ 2008).
- Правилник за начинот на постапување по претставките и предлозите(„Сл. весник на РМ,, бр. 2/ 2009)
- Правилник за содржината,начинот и формата на водење на евиденција на податоците што се однесуваат на постапувањето по претставките и предлозите како и содржината на извештаите („Сл. Весник на РМ,, бр. 2/ 2009);
- Закон за финансирање на ЕЛС;
- Закон за Буџетите.

VII. Преодни и завршни одредби

Во општина Конче годишно може да има 4 волонтери и 2 практиканти.

Број 08-80/11
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов,с.р.

Vrz osnova na ~I .36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokal na samouprava (Sl .vesni k na RM br.5/2002) i ~I .11 st.1 t.43 od Statutot na op{ ti na Kon-e,
Sovetot na op{ ti na Kon-e na sedni cata odr` ana na den 29.01.2021 godi na donese:

Z A K L U ^ O K

Za usvojuvawe na I ni ci jati vata za zapo~nuvawe postapka za brendi rawe na *Todorovata poga-a* i obredni ot kompl eks od Todori ca broj 08-120/1 od 29.01.2021 godi na podnesena od Pavl i na Ku{ evec od Radovi {

1. Se **USVOJUVA** I ni ci jati vata za zapo~nuvawe postapka za brendi rawe na *Todorovata poga-a* i obredni ot kompl eks od Todori ca broj 08-120/1 od 29.01.2021 godi na podnesena od Pavl i na Ku{ evec od Radovi { .

2. Zakl u-okot vl eguva vo si l a od denot na objavuvawe vo Sl u` ben gl asni k na op{ ti na Kon~e.

Broj 08-80/12
Data 29.01.2021
Kon~e

Sovet na op{ ti na Kon~e
Pretsedatel ,
I smai l Kurtov,c.p.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ,, бр.5/02), во согласност со член 11 став 1 точка 43 од Статутот на општина Конче ,Советот на општина Конче на седницата одржана на ден 29.01.2021 година донесе

ОДЛУКА

За одобрување на финансиски средства за санирање на последиците обнова и реконструкција на ГТЦ ГЛОБАЛ Стумица кој беше опожарен на ден 02.01.2021 година

Член 1

Со оваа Одлука по Повик за донација од Здружение на граѓани ОБНОВА ГЛОБАЛ Струмица бр.03-04 од 18.01.2021 година се одобруваат финансиски средства во висина од 100.000,00 денари за санирање на последиците обнова и реконструкција на ГТЦ ГЛОБАЛ Стумица кој беше опожарен на ден 02.01.2021 година од кој беше предизвикана голема материјална штета.

Член 2

Финансиските средства да бидат уплатени на жиро сметка 270074779880184 – ХАЛК Банка АД Скопје.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Конче”.

Број 08-80/13
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов, с.р.

Vrz osnova na ~l.36 st.1 t.15 od Zakonot za Lokal na samouprava (Sl.vesnik na RM br.5/2002) i ~l.11 st.1 t.43 od Statutot na op{tina Kon~e, Sovetot na op{tina Kon~e na sedni cata odr`ana na den 29.01.2021 g. donese:

O D L U K A

za odobruvawe kori stewe na sekojdneven topol obrok na Aneta i Stojan Petru{evi od s. Dolni Lipovi }, Kon~e

^l en 1

Po Barawe br. 08-42/1 od 14.01.2021 g. od Aneta Petru{eva koja `ivee so soprugot Stojan Petru{ev i dvajcata na vozrast nad 80 godini a i maat gol emi zdravstveni probl emi poradi {to i mat potreba od kori stewe na topol obrok od narodnata kujna, se odobruva kori stewe na 2 (dva) sekojdneveni obroka se do donesuvawe na re{eni e po podneseno barawe do Me|uop{tinski ot Centarot za soci jal ni raboti -Radovi { .

^l en 2

Se zadol `uva JPKD *Lakavica*-Kon~e da obezbedi 2 (dva) sekojdneveni topol i obroka za li cata opredeleni vo ~l enot 1 od ovaa Odl uka, a do op{tina Kon~e da dostavi faktura za i zvr{enata usl uga po utvrdenata cena za obrok.

^l en 3

Odl ukata vl eguva vo si l a so denot na objavuvaweto vo *Sl u`ben gl asnik na op{tina Kon~e*.

Број 08-80/14
Дата 29.01.2021
Конче

Совет на општина Конче
Претседател,
Исмаил Куртов, с.р.

СОДРЖИНА

1. Заучок за усвојување на Полугодишен извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“-Конче во учебната 2020/2021 година;
2. Заучок за усвојување на Извештај од Комисијата за проценка и утврдување на штети од елементарна непогода до Советот на општина Конче;
3. Заучок за усвојување на Извештај за родова застапеност и буџетирање по Годишен план за еднакви можности на жените и мажите во општина Конче за 2020 година;
4. Програма за активностите на општина Конче во областа на Социјалната заштита и заштитата на децата во 2021 година;
5. Програма за превенција, заштита на граѓаните и справување со вирусот Ковид 19 во општина Конче за 2021 година;
6. Одлука за отстапување на возило марка Peugeot Partner 1,6 HDI 75 L1 Komfort VF37D9HTC68530729 на управување на ЈПКД „Лаковица“-Конче;
7. Одлука за отстапување на возило марка FORD TRANSIT FT 190L WFOLXXSBYLHY31661 на управување на ЈПКД „Лаковица“-Конче;
8. Одлука за усвојување на Програма за работа на Бучим Шампиони Конче со финансиски план за 2021 година;
9. Програма за волонтери и практиканти во општина Конче за 2021-2022 година;
10. Заучок за усвојување на Иницијативата за запознавање постапка за брендирање на *Тодоровата поглава* и обредни откопки од Тодоровица број 08-120/1 од 29.01.2021 година поднесена од Павлица и Куќа евеќа од Радовиќ;
11. Одлука за одобрување на финансиски средства за санирање на последиците обнова и реконструкција на ГТЦ ГЛОБАЛ Стумица кој беше опожарен на ден 02.01.2021 година;
12. Одлука за одобрување на одобрување користење на секојдневен топлотворен оброк на Анастасија Стојан Петровиќ од с. Долни Липови, Конче;